

KONTRATË

për furnizim grupor publik të mallrave

“Furnizim i Energjisë elektrike për nevojat e Komunës së Çairit, ndriçimi rrugor, Shkollave fillore dhe kopshteve për fëmijë në territorin e komunës”

I. PALËT E KONTRAKTUARA

1. KOMUNA E ÇAIRIT, me seli në rr. “Hristijan Todorovski Karposh” nr. 5 me NVT: 4030004555423, e përfaqësuar nga ana e Kryetarit të Komunës **Visar Ganiu** (në tekstin e mëtejshëm: **Organ i kontraktuar – Bartës i grupit**) nga njëra anë

2. Anëtarët të grupit:

- 2.1 SH.F.K “Liria”** me seli në rr. Cvetan Dimov nr. 94, me NVT: 4030965338579 të përfaqësuar nga ana e Drejtorit **Teuta Idriz**;
- 2.2 SH.F.K “Ismail Qemali”** me seli në rr. Metodija Mitevski pa nr., me NVT: 4030993189392 të përfaqësuar nga ana e Drejtorit **Burbuqe Imeri**;
- 2.3 SH.F.K Kongresi i Manastirit** me seli në rr. Petre Georgiev nr. 22, me NVT: 4030006601074 të përfaqësuar nga ana e Drejtorit **Faik Xhoni**
- 2.4 SH.F.K Jashar Bej Shkupi** me seli në rr. 124 Duqanxhik pa nr., NVT: 4030965259024 të përfaqësuar nga ana e Drejtorit **Rahim Maksut**,
- 2.5 SH.F.K Vasil Gllavinov** me seli në rr. Xhon Kenedi pa nr., NVT: 4030994216954 përfaqësuar nga ana e Drejtorit **Elita Demiri**,
- 2.6 SHFK „Tefejjuz“** me seli në rr. Çairska nr. 2, me NVT: 4030974339740 të përfaqësuar nga Drejtorit **Selajdin Zekir**;
- 2.7 SH.F.K „Imri Elezi“** me seli në rr. Vëllezërit Rexhepagiq nr. 29, me NVT: 4030995120101 të përfaqësuar nga ana e Drejtorit **Lulzime Islami**;
- 2.8. SH.F.K“7 Marsi”** me selinë rr. Kosta Abrasheviq nr. 3, NVT: 4030955339801 të përfaqësuar nga ana e Drejtorit **Ajdin Ramadani**;
- 2.9 SH.F.K „Hasan Prishtina“** me seli në

ДОГОВОР

за групна јавна набавка на стоки

“Набавка на Електрична енергија за потребите на Општина Чаир, улично осветлување, Основните училишта и Детски градинки на територија на општината “

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. ОПШТИНА ЧАИР, со седиште на ул.„Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 5, ЕДБ: 4030004555423 застапувана од страна на Градоначалникот **Висар Ганиу** (во понатамошниот текст: **Договорен орган – Носител на Групата**) од една страна

2.Членови на групата:

- 2.1 О.О.У. „Лирија“** со седиште на ул.Цветан Димов бр. 94, ЕДБ: 4030965338579 претставувано од страна на Директорот **Теута Идриз**;
- 2.2 О.О.У Исмаил Кемали** со седиште на ул.Методија Митевски бб, ЕДБ: 4030993189392 претставувано од страна на Директорот **Бурбуке Имери**;
- 2.3 О.О.У Конгреси и Манастирит** со седиште на ул. Петре Георгиев бр. 22, ЕДБ: 4030006601074 претставувано од страна на Директорот **Фаик Џони**
- 2.4 О.О.У. Јашар Беј Шкупи** со седиште на ул. 124 Дуќанџик бб, ЕДБ: 4030965259024 претставувано од страна на Директорот **Рахим Максут**,
- 2.5 ООУ Васил Главинов** со седиште на ул. Џон Кенеди бб, ЕДБ: 4030994216954 претставувано од страна на Директорот **Елита Демири**,
- 2.6 О.О.У. „Тefejjuz“** со седиште на ул. Чаирска бр.2, ЕДБ: 4030974339740 претставувано од страна на Директорот **Селадин Зекир**;
- 2.7 О.О.У “Имри Елези“** со седиште на ул.Браќа Реџепаѓиќ бр. 29, ЕДБ: 4030995120101 претставувано од страна на Директорот **Љуљзиме Ислами**;
- 2.8 ООУ “7 Марси”** со седиште на ул. Коста Абрашевиќ бр. 3, ЕДБ: 4030955339801 претставувано од страна на директорот **Ајдин Рамадани**;
- 2.9 О.О.У. „Хасан Приштина“** со седиште на ул.

rr. Kosta Abrasheviç nr. 7, me NVT: 4030979199628 të përfaqësuar nga ana e Drejtoreshës **Esma Fazlija** ;

2.10 SH.F.R “Anton Semjonoviç – Makarenko” me seli në rr. Xhon Kenedi nr. 32, NVT: 4030994153430 të përfaqësuar nga ana e Drejtorit **Hazbi Topojani**;

2.11 IPKKF „Fidani“ me seli në rr. Cvetan Dimov nr.7, me NVT: 4030974192633 të përfaqësuar nga ana e Drejtoreshës **Gzime Baki** nga njëra anë dhe

2.12 IPKKF “Snezhana“ me seli në rr. Xhon Kenedi nr. 1, NVT: 4030970240226 të përfaqësuar nga ana e drejtorit **Narel Salih Buçi**

3. Shoqata për tregti dhe shërbime ENERXHI DELIVERI SOLUSHNS SHA Shkup, bull.Sveti Kliment Ohridski nr.30, Shkup, me NTV: **4080012531832** dhe xhirollogaria / llogaria e transaksionit: **200-0027448871-74**

Banka: **Stopanska Banka AD Skopje**, e përfaqësuar nga ana e Personit përgjegjës **Janis Janopulos** (në tekstin e mëtutjeshëm: **Bartës i furnizimit**) nga ana tjetër.

LËNDË E KONTRATËS

Neni 1

Lëndë e kësaj Kontrate është rregullimi i të drejtave dhe detyrimeve në mes Organit Kontraktues (bartësi i grupit dhe anëtarëve të grupit) nga njëra anë dhe **Shoqata për tregti dhe shërbime ENERXHI DELIVERI SOLUSHNS SHA Shkup** si bartës i furnizimit, ndërsa të cilat dalin nga lidhja e kësaj Kontrate për furnizim publik të Energjisë elektrike për **Pjesa 1: Ndërtesa komunale, Pjesa 2: Ndriçimi rrugor, Pjesa 3: SHFK “Liria”, Pjesa 4: SHFK “Ismail Qemali”, Pjesa 5: SHFK “Kongresi i Manastirit”, Pjesa 6: SHFK “Jashar Bej Shkupi”, Pjesa 7: SHFK “Vasil Gllavinov”, Pjesa 8: SHFK “Tefejyz”, Pjesa 9: SHFK “Imri Elezi”, Pjesa 10: SHFK “7 Marsi”, Pjesa 11: SHFK “Hasan Prishtina”, Pjesa 12: SHFR “Anton Semjonoviç - Makarenko”, Pjesa 13: IPKKF “Fidani” dhe Pjesa 14: IPKKF “Snezhana”, në pajtim me specifikën teknike dhe ofertën e miratuar të bartësit të furnizimit të cilat janë pjesë përbërëse të kësaj kontrate.**

Kontrata lidhet në bazë të ofertës së zgjedhur e dorëzuar të datës 20.03.2022 në pajtim me specifikën e dhënë dhe Vendimi për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm pas realizimit të procedurës së hapur të shpallur me Konkurs nr. 02351/2022 nëpërmjet sistemit elektornik për furnizim publik dhe gazetës ndërkombëtare TED - Tenders electronic daily .

Kosta Abrashevich br. 7 , ЕДБ: 4030979199628 претставувано од страна на Директорот **Есма Фазлија**,

2.10 ОУВ “Anton Semjonoviç – Makarenko“ со седиште на ул. Џон Кенеди бр. 32, ЕДБ: 4030994153430 претставувано од страна на Директорот **Хазби Топојани**;

2.11 Ј.О.У.Д.Г. „Fidani“ со седиште на ул. Цветан Димов бр.7, ЕДБ: 4030974192633 претставувано од страна на Директорот **Гзиме Баки** од една страна и

2.12 ЈОУДГ “Снежана“ со седиште на ул. Џон Кенеди бр. 1, ЕДБ: 4030970240226 претставувано од страна на директорот **Нарел Салих Буќи**,

3. Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје, бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје, со ЕДБ: **4080012531832** и жиро сметка / трансакциска сметка: **200-0027448871-74** Банка: **Stopanska банка АД Скопје**, претставувано од страна на Одговорното лице **Јанис Јанопулос** (во понатамошниот текст: **Носител на набавката**) од друга страна.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Член 1

Предмет на овој Договор е уредување на правата и обврските помеѓу Договорниот орган (носителот на групата и членовите на групата) од една страна и **Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје** како носителот на набавката, а кои произлегуваат од склучувањето на овој Договор за јавна набавка на Електрична енергија за Дел 1: **Објекти на Општината, Дел 2: Улично осветлување, Дел 3: ООУ “Лирија”, Дел 4: ООУ “Исмаил Кемали”, Дел 5: О.О.У “Кongresi и Манастирит”, Дел 6: ООУ “Јашар Беј Шкупи”, Дел 7: ООУ “Васил Главинов”, Дел 8: ООУ “Тefeјуз”, Дел 9: ООУ “Имри Елези”, Дел 10: ООУ “7 Марси”, Дел 11: ООУ “Хасан Приштина”, Дел 12: ОУВ “Anton Semjonoviç – Makarenko”, Дел 13: ЈОУДГ “Fidani” и Дел 14: ЈОУДГ “Снежана”, согласно техничката спецификација и усвоената понуда на носителот на набавката кои се составен дел на овој договор.**

Договорот се склучува врз основа на избраната поднесена понуда од 20.03.2022 година согласно дадената спецификација и Одлука за избор на најповолен понудувач по спроведена отворена постапка со објавување на Оглас бр. 02351/2022 преку електронскиот систем за јавни набавки и во меѓународно гласило ТЕД – Tenders electronic daily.

QËLLIMI I KONTRATËS

Neni 2

Qëllimi i kësaj Kontrate është furnizim i Energjisë elektrike (energji elektrike aktive dhe tarifë të ulët), në pajtim me ofertën e miratuar të dhënë në shtojcë, për nevojat e Komunës së Çairit, shkollat fillore dhe kopshtet për fëmijë në territorin e Komunës së Çairit.

Neni 3

Matja e energjisë elektrike me të cilën ka qenë i furnizuar konsumuesi do ta bëjë Operatori i sistemit enektro shpërndarës nëpërmjet aparateve matëse të cilat i instalon, përmban, kontrollon dhe ndryshon në pajtim me ligjin dhe Rregullave rrejtore për shpërndarje të energjisë elektrike.

Leximet e aparateve matëse, Operatori i sistemit elektro shpërndarës i dorëzon deri te organi i kontraktuar.

Aparatet matëse janë dhënë si Shtojcë e kësaj kontrate. Ndryshimi i aparateve matëse do të bëhet vetëm me ndryshimin e Shtojcës dhe pastaj nuk do të ndryshojë Kontrata.

Lajmërimin e konsumimit të energjisë elektrike drejt operatorit të tregut në emër të organit të kontraktuar, pa kompensim, e kryen bartësi i furnizimit.

Bartësi i furnizimit do ta anëtarësojë organin e kontraktuar në grupin e tij të ballansit pa kompensim.

Neni 4

Bartësi i furnizimit garanton cilësi të dërgimit të energjisë elektrike dhe cilësi të shërbimeve të furnizimit. Kjo nënkupton cilësi të tensionit, vazhdimësi në dërgesën dhe cilësi të shërbimit.

GJUHA E KONTRATËS

Neni 5

Gjuha e Kontratës dhe të dokumenteve tjera të cilët paraqesin pjesë përbërëse të Kontratës është gjuha maqedonase dhe shqipe.

Gjuha e komunikimit të plotë në formë të shkruar në mes palëve të kontraktuara është në gjuhën maqedonase dhe/ose shqipe.

ЦЕЛ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Целта на овој Договор е набавка на Електрична енергија (активна електрична енергија висока и ниска тарифа), согласно усвоената понуда дадена во прилог, за потребите на Општина Чаир, основните училишта и детски градинки на територија на Општина Чаир.

Член 3

Мерењето на електричната енергија со која бил снабден потрошувачот ќе го врши Operatorot на електродистрибутивниот систем преку мерни уреди кои ги вградува, одржува, контролира и менува согласно закон и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Отчитувањата на мерните уреди, Operatorot на електродистрибутивниот систем ги доставува до договорниот орган.

Мерните уреди се дадени како Прилог на овој договор. Промена на мерните уреди ќе се прави само со промена на Прилогот и притоа нема да се менува Договорот.

Најавата на потрошувачката на електрична енергија кон операторот на пазарот во име на договорниот орган, без надомест, ја врши носителот на набавка.

Носителот на набавка ќе го зачлени договорниот орган во својата балансна група без надомест.

Член 4

Носителот на набавка гарантира квалитет на испорачаната електрична енергија и квалитет на услугите на снабдувањето. Ова подразбира квалитет на напон, континуитет во испораката и квалитет на услугите .

ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е Македонскиот и Албанскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на Македонски и/или Албански јазик.

VLERA E KONTRATËS

Neni 6

Vlera e përgjithshme e kësaj Kontrate arrin 23.954.000,00 denarë me TVSH (pa TVSH arrin 20.300.000,00 denarë dhe TVSH 3.654.000,00 denarë).

Vlera e llogaritur sipas pjesëve:

Pjesa 1 arrin 7.080.000,00 denarë me TVSH (pa TVSH arrin 6.000.000,00 denarë dhe TVSH 1.080.000,00 denarë)

Pjesa 2 arrin 9.440.000,00 denarë me TVSH (pa TVSH arrin 8.000.000,00 denarë dhe TVSH 1.440.000,00 denarë)

Pjesa 3 arrin 625.400,00 denarë me TVSH (pa TVSH 530.000,00 denarë dhe TVSH 95.400,00 denarë)

Pjesa 4 arrin 613.600,00 denarë me TVSH (pa TVSH arrin 520.000,00 denarë dhe TVSH 93.600,00 denarë)

Pjesa 5 arrin 542.800,00 denarë me TVSH (pa TVSH arrin 460.000,00 denarë dhe TVSH 82.000,00 denarë)

Pjesa 6 arrin 413.000,00 denarë me TVSH (pa TVSH arrin 350.000,00 denarë dhe TVSH 63.000,00 denarë)

Pjesa 7 arrin 295.000,00 denarë me TVSH (pa TVSH arrin 250.000,00 denarë dhe TVSH 45.000,00 denarë)

Pjesa 8 arrin 731.600,00 denarë me TVSH (pa TVSH arrin 620.000,00 denarë dhe TVSH 111.600,00 denarë)

Pjesa 9 arrin 295.000,00 denarë me TVSH (pa TVSH arrin 250.000,00 denarë dhe TVSH 45.000,00 denarë)

Pjesa 10 arrin 1.416.000,00 denarë (pa TVSH arrin 1.200.000,00 denarë dhe TVSH 216.000,00 denarë)

Pjesa 11 arrin 885.000,00 denarë (pa TVSH arrin 750.000,00 denarë dhe TVSH 135.000,00 denarë)

Pjesa 12 arrin 82.600,00 denarë (pa TVSH arrin 70.000,00 denarë dhe TVSH 12.600,00 denarë)

Pjesa 13 arrin 944.000,00 denarë (pa TVSH arrin 800.000,00 denarë dhe TVSH 144.000,00 denarë)

Pjesa 14 arrin 590.000,00 denarë (pa TVSH arrin 500.000,00 denarë dhe TVSH 90.000,00 denarë)

Në çmimin e përgjithshëm të furnizimit është llogaritur vlera e shërbimeve shoqëruese, të gjitha shpenzimet dhe lëshimet, ndërsa vlera e TVSH është treguar veçmas.

Vlera totale e kontratës do të përcaktohet në bazë të sasive reale të dorëzuara të energjisë elektrike (energji aktive me tarifë të lartë dhe të ulët), por jo më shumë se mjete të parashikuara nga Vendimi i Furnizimit Publik. Organi kontraktues nuk ka asnjë detyrim që të realizojë plotësisht vlerën e kontratës.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Вкупната вредност на овој Договор изнесува 23.954.000,00 денари со ДДВ (без ДДВ изнесува 20.300.000,00 денари и ДДВ 3.654.000,00 денари).

Процентата вредност по делови:

Дел 1 изнесува 7.080.000,00 денари со ДДВ (без ДДВ изнесува 6.000.000,00 денари и ДДВ 1.080.000,00 денари)

Дел 2 изнесува 9.440.000,00 денари со ДДВ (без ДДВ изнесува 8.000.000,00 денари и ДДВ 1.440.000,00 денари)

Дел 3 изнесува 625.400,00 денари со ДДВ (без ДДВ изнесува 530.000,00 денари и ДДВ 95.400,00 денари)

Дел 4 изнесува 613.600,00 денари со ДДВ (без ДДВ изнесува 520.000,00 денари и ДДВ 93.600,00 денари)

Дел 5 изнесува 542.800,00 денари со ДДВ (без ДДВ изнесува 460.000,00 денари и ДДВ 82.000,00 денари)

Дел 6 изнесува 413.000,00 денари со ДДВ (без ДДВ изнесува 350.000,00 денари и ДДВ 63.000,00 денари)

Дел 7 изнесува 295.000,00 денари со ДДВ (без ДДВ изнесува 250.000,00 денари и ДДВ 45.000,00 денари)

Дел 8 изнесува 731.600,00 денари со ДДВ (без ДДВ изнесува 620.000,00 денари и ДДВ 111.600,00 денари)

Дел 9 изнесува 295.000,00 денари со ДДВ (без ДДВ изнесува 250.000,00 денари и ДДВ 45.000,00 денари)

Дел 10 изнесува 1.416.000,00 денари со ДДВ (без ДДВ изнесува 1.200.000,00 денари и ДДВ 216.000,00 денари)

Дел 11 изнесува 885.000,00 денари со ДДВ (без ДДВ изнесува 750.000,00 денари и ДДВ 135.000,00 денари)

Дел 12 изнесува 82.600,00 денари со ДДВ (без ДДВ изнесува 70.000,00 денари и ДДВ 12.600 денари)

Дел 13 изнесува 944.000,00 денари со ДДВ (без ДДВ изнесува 800.000,00 денари и ДДВ 144.000,00 денари)

Дел 14 изнесува 590.000,00 денари со ДДВ (без ДДВ изнесува 500.000,00 денари и ДДВ 90.000,00 денари)

Во вкупната цена на набавка е засметана вредноста на придружните услуги, сите трошоци и попусти, а вредноста на ДДВ е искажана посебно.

Вкупната вредност на договорот ќе се утврди врз основа на реално испорачаните количини на електрична енергија (активна електрична енергија висока и ниска тарифа), но не повеќе од средствата обезбедени со Одлуката за јавна набавка. Договорниот орган нема обврска да ја реализира во целост вредноста на договорот.

Висината на коефициентот изнесува 30 %. Понудениот коефициент изразен во проценти се користи како показател за пресметка на цената на потрошена електрична енергија за секој изминат

Lartësia e koeficientit është 30 %. Koeficienti i ofruar i shprehur në përqindje përdoret si tregues për llogaritjen e çmimit të energjisë elektrike të konsumuar për çdo muaj të kaluar.

Çmimi i energjisë elektrike përfshin të gjithashpenzimet për dërgimin e energjisë elektrike në vendin e dorëzimit, shpenzimet e energjisë elektrike, shpenzimet e planifikimit dhe nominimit të konsumit, sigurimin e objekteve ndërkufitare, shpenzimet e balancimit të konsumit dhe detyrimet doganore të importit.

Bartësi i furnizimit pranon shmangie nga sasi të e supozuara të energjisë elektrike në baza mujore, në varësi të kushteve atmosferike dhe konsumit të energjisë elektrike.

Organi kontraktues rezervon të drejtën që të mos përmbushë plotësisht furnizimin dhe të mos realizojë të gjitha fondet e parashikuara për kohëzgjatjen e kontratës.

Çmimi i përfshinë të gjitha shpenzimet për dërgim të energjisë elektrike deri te vendi i dërgesës: furnizim i energjisë elektrike, sigurimi i kapaciteteve tejkuftare, dhe shpenzimet për ballansim.

Shpenzimet për ballansim të konsumimit të organit kontraktues plotësisht do të mbulohen nga ana e bartësit të furnizimit dhe organi i kontraktuar nuk do të bartë kurrfarë shpenzime plotësuese për ballansimin e konsumimit të saj.

Vendet e dërgimit të energjisë elektrike janë dhënë në specifikën teknike

Kontrata nuk e detyron organin e kontraktuar që ta realizojë furnizimin e gjithëmbarshtëm.

Vendet matëse të shënuara në specifikimin gjatë vlefshmërisë të kontratës mund të ndryshojnë, ndërsa Bartësi i furnizimit – furnizuesi i energjisë elektrike është i obliguar që të dërgojë energji elektrike deri te të gjitha vendet matëse duke i përfshirë edhe të rejat të cilat do të paraqiten nga ana e Organit të kontraktuar.

DALLIMI NË ÇMIM (Korrigjimi i çmimit)

Çmimi i energjisë elektrike do të jetë i ndryshueshëm (+, ose -), në varësi të shkëmbimit të referencës HUPX.

Koeficienti i ofruar i shprehur në përqindje do të fiksohet për të gjithë kohëzgjatjen e kontratës

AFATI DHE MËNYRA E PAGESËS

Neni 7

Bartësi i furnizimit do të lëshojë një faturë për energjinë elektrike të konsumuar, sipas gjendjes së lexuar/aktuale të pikës matëse, përmes së cilës Konsumatori furnizohet me energji elektrike për periudhën përkatëse të faturimit, në përputhje me Rregullat për furnizimin me e

месец.

Цената на електричната енергија ги вклучува сите трошоци за испорака на електричната енергија до местото на испорака, трошок за електрична енергија, трошок за планирање и номинирање на потрошувачката, обезбедување на прекугранични капацитети, трошок за балансирање на потрошувачката и увозни царински давачки.

Носителот на набавката прифаќа отстапување од претпоставените количини на електрична енергија на месечно ниво, во зависност од временските услови и потрошувачката на електрична енергија.

Договорниот орган го задржува правото да не ја исполни набавката во целост и да не ги реализира сите предвидени средства за времетраење на договорот.

Цената ги вклучува сите трошоци за испорака на електричната енергија до местото на испорака: набавка на електрична енергија, обезбедување на прекугранични капацитети, и трошоци за балансирање.

Трошоци за балансирање на потрошувачката на договорниот орган целосно ќе бидат покриени од страна на носителот на набавка и договорниот орган нема да сноси никакви дополнителни трошоци за балансирањето на својата потрошувачка.

Местата на испорака на електричната енергија се дадени во Техничка спецификација.

Договорот не го обврзува договорниот орган да ја изврши целокупната набавка.

Мерните места наведени во спецификацијата во текот на важноста на договорот можат да се променат, а Носителот на набавката- снабдувачот на електрична енергија е должен да испорака електрична енергија до сите мерни места вклучуваќи и нови кои ќе бидат пријавени од страна на Договорниот орган.

РАЗЛИКА ВО ЦЕНА (Корекција на цена)

Цената на електрична енергија ќе биде променлива (+, или -), во зависност од референтната берза HUPX.

Понудениот коефициент изразен во проценти ќе биде фиксен за целото времетраење на договорот.

РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Носителот на набавката ќе издаде сметка (фактура) за потрошена електрична енергија, согласно отчитаната/фактичката состојба на мерното место, преку кое Потрошувачот се снабдува со електрична енергија за соодветниот пресметковен период, согласно Правилата за снабдување со електрична

енергија.

Фактурирањето и плаќањето ќе се врши врз основа на реално испорачаните количини електрична енергија на месечна основа, по претходно издадена месечна фактура за потрошена електрична енергија.

Задолжително во прилог на фактурата се доставува детален преглед на потрошувачката, за месецот за кој се однесува фактурата.

Процентот на коефициентот треба да биде изразен во фактурата или документот кој ќе биде прилог кон фактурата, како доказ за начинот на пресметка на цената на електрична енергија за соодветниот месец.

Во прилог на фактурата задолжително се доставува документ издаден од берзата HUPX DAM за просечната месечна цена на ЕЕ и линк за пристап до овој документ преку кој договорниот орган може да изврши проверка/или копија од објава на веб страната на Регулаторна комисија за енергетика на РСМ, за просечната месечна цена определена на берзата HUPX, а ќе се однесува за претходниот месец.

Член 8

Понудениот коефициент изразен во проценти се користи како показател за пресметка на цената на потрошена електрична енергија (ЕЕ) за секој изминат месец, со примена на следната формула:

Член 8

Понудениот коефициент изразен во проценти се користи како показател за пресметка на цената на потрошена електрична енергија (ЕЕ) за секој изминат месец, со примена на следната формула:

См = См, HUPX / 1000 * коефициент (и shprehur në dy decimale)

См - цена по која носителот на набавката го снабдува договорниот орган во месецот (m), ден / KWh

См, HUPX - просечна цена за електрична енергија на пазарот на берзата HUPX за месецот за кој се однесува пресметката, ден / MWh

Вкупен износ на потрошена ЕЕ = См * количина на потрошена ЕЕ

Цената ќе се корегира така што цената на HUPX берзата за месецот за кој се однесува пресметката, ќе биде корегирани (профилирани) за понудениот коефициент изразен во проценти, согласно понудата на најповолниот понудувач.

Претворање број (коефициент) во процент = број (коефициент) * 100, а претворање процент во број (коефициент) = 30% / 100.

Понудената цена, односно коефициент изразен во проценти (%), ги вклучува сите трошоци и полустии на економскиот оператор, за испорака на електрична енергија вклучувајќи:

- трошоци за набавка на електрична енергија,
- трошоци за планирање и номинирање на потрошувачка,
- трошоци за обезбедување на прекугранични

Шндëррони numrin (коефициент) në пërqindje = numër (коефициент) * 100 dhe konvertoni пërqindjen në numër (коефициент) = 30% / 100.

Çmimi i ofruar, gjegjësisht коефициент i shprehur në пërqindje (%), пërfshin të gjitha kostot dhe zbritjet e operatorit ekonomik, пër dërgimin e energjisë elektrike duke пërfshirë:
- shpenzimet e furnizimit me energji elektrike,
- shpenzimet пër planifikimin dhe nominimin e konsumit,

енергија.

Фактурирањето и плаќањето ќе се врши врз основа на реално испорачаните количини електрична енергија на месечна основа, по претходно издадена месечна фактура за потрошена електрична енергија.

Задолжително во прилог на фактурата се доставува детален преглед на потрошувачката, за месецот за кој се однесува фактурата.

Процентот на коефициентот треба да биде изразен во фактурата или документот кој ќе биде прилог кон фактурата, како доказ за начинот на пресметка на цената на електрична енергија за соодветниот месец.

Во прилог на фактурата задолжително се доставува документ издаден од берзата HUPX DAM за просечната месечна цена на ЕЕ и линк за пристап до овој документ преку кој договорниот орган може да изврши проверка/или копија од објава на веб страната на Регулаторна комисија за енергетика на РСМ, за просечната месечна цена определена на берзата HUPX, а ќе се однесува за претходниот месец.

Член 8

Понудениот коефициент изразен во проценти се користи како показател за пресметка на цената на потрошена електрична енергија (ЕЕ) за секој изминат месец, со примена на следната формула:

См = См, HUPX / 1000 * коефициент (изразен со две децимали)

См - цена по која носителот на набавката го снабдува договорниот орган во месецот (m), ден / KWh

См, HUPX - просечна цена за електрична енергија на пазарот на берзата HUPX за месецот за кој се однесува пресметката, ден / MWh

Вкупен износ на потрошена ЕЕ = См * количина на потрошена ЕЕ

Цената ќе се корегира така што цената на HUPX берзата за месецот за кој се однесува пресметката, ќе биде корегирани (профилирани) за понудениот коефициент изразен во проценти, согласно понудата на најповолниот понудувач.

Претворање број (коефициент) во процент = број (коефициент) * 100, а претворање процент во број (коефициент) = 30% / 100.

Понудената цена, односно коефициент изразен во проценти (%), ги вклучува сите трошоци и полустии на економскиот оператор, за испорака на електрична енергија вклучувајќи:

- трошоци за набавка на електрична енергија,
- трошоци за планирање и номинирање на потрошувачка,
- трошоци за обезбедување на прекугранични

- shpenzimet për sigurimin e kapaciteteve ndërkuftare,
- deçrimet doganore të importit,
-shpenzimet e konsumit (përgjegjësia balancuese) përveç shpenzimeve të rregulluara ligjërisht për: Operatori i Sistemit të Transmetimit, Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, siç parashikohet nga Rregullat e Furnizimit me Energji Elektrike, tarifa për energjinë e rinovueshme të prodhuar nga prodhuesit preferencialë.

Shpjegim për mënyrën e marrjes së çmimit total mujor të EE të dorëzuar pa TVSH:

Shuma e çmimeve ditore të energjisë elektrike në baza mujore nga bursa HUPX DAM, pjesëtuar me numrin e ditëve në të njëjtin muaj, jep çmimin mesatar mujor në euro për 1 (një) MWh, i cili konvertohet në çmim në euro për 1 (një) KWh (1MW = 1000 KWh), dhe konvertohet në denarë me kursin e mesëm të BPRMV në ditën e fundit të muajit për të cilin është faturuar.

Çmimi i fituar kështu pa TVSH për 1 (një) KWh në denarë korigjohet (profilohet) për koeficientin e ofruar 30, dhe më pas shumëzuar me numrin e KWh të konsumuar në muajin kontabël, jep çmimin e përgjithshëm pa TVSH, i cili Organi Kontraktues duhet të bëjë pagesat në faturën e pranuar, brenda afatit të përcaktuar me ligj.

Neni 9

Pagesa nga ana e Organi Kontraktues-anëtarët e grupit, do të bëhet pas faturës së dorëzuar, brenda 60 ditëve nga dita e fundit e dorëzimit në muajin aktual. Periudha e kontabilitetit do të jetë një muaj.

Faturimi do të bëhet veçanërisht në emër të bartësit dhe anëtarëve të grupit dhe e njëjta do të bëhet nga ana e bartësit gjegjësisht anëtarit të grupit, varësisht për pjesën për të cilën faturohet.

Neni 10

Tarifat për Organizimin e Tregut të Energjisë Elektrike (OPEE) dhe Kompensimin e Energjisë së Rinovueshme (BRE) caktohen nga Komisioni Rregullator i Energjisë, gjegjësisht Operatori i Sistemit të Transmetimit, të cilat nuk përfshihen në çmimin e energjisë elektrike dhe do të tarifohen së bashku me faturën (faturë) për energjinë elektrike të konsumuar.

Bartësi i furnizimit do t'i informojë konsumatorët për të gjitha ndryshimet në tarifata e rregulluara që paguajnë konsumatorët, të cilat kanë ndodhur me vendim të Komisionit Rregullativ për Energji të R. së Maqedonisë së Veriut.

kapaciteti,

-увозни царински давачки,

-трошоци за балансирање на потрошувачка (балансна одговорност),

освен законски регулираните трошоци за: Операторот на електропреносниот систем, Операторот на Пазар со електрична енергија, Операторот на дистрибутивниот систем, превидени со Правилата за снабдување со електрична енергија, надоместокот за обновлива електрична енергија произведена од повластени производители.

Објаснување за начинот на добивање на вкупната месечна цена на испорачана EE без ДДВ:

Збирот на дневните цени на електричната енергија на месечно ниво од берзата HUPX DAM, поделени на бројот на денови во истиот месец, ја дава просечната месечна цена во евра за 1 (еден) MWh, која се претвора во цена во евра за 1 (еден) KWh (1MW=1000KWh), и се конвертира во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од месецот за кој се фактурира.

Вака добиената цена без ДДВ за 1 (еден) KWh во денари се корегира (профилира) за понудениот коефициент 30, и потоа се множи по бројот на потрошени KWh во пресметковниот месец, ја дава вкупната цена без ДДВ, која Договорниот орган треба да ја исплати по добиена фактура, во законски определен рок.

Член 9

Плаќањето од страна на Договорниот орган – членот на групата, ќе биде извршено по доставена фактура, во рок до 60 денови од последниот ден на испорака во тековниот месец. Пресметковен период ќе изнесува еден месец.

Фактурирањето ќе се врши посебно на име на носителот и членовите на групата и истото ќе се врши од страна на носителот односно членот на групата, зависно за делот за кој се фактурира.

Член 10

Тарифите за Организирање на пазарот на електрична енергија (OPEE) и надомест за обновлива енергија (OE) ги утврдува Регулаторна комисија за енергетика, односно Операторот на електропреносниот систем, кои не се вклучени во цената на електричната енергија и ќе се наплаќаат заедно со сметката (фактурата) за потрошена електрична енергија.

Носителот на набавката ќе ги информира потрошувачите за сите промени на регулираните тарифи што потрошувачите ги плаќаат, а кои настанале со одлука на Регулаторната комисија за енергетика на РС Македонија.

Neni 11

Dispozitat e Ligjit për Detyrimet, Ligjit për Furnizime Publike, Ligjit për Energjinë, Rregullat për Tregun e Energjisë Elektrike, Rregullat për Furnizimin me Energji Elektrike dhe Kodin e Rrjetit për Shpërndarjen e Energjisë Elektrike do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk rregullohen me këtë Kontratë.

KOHËZGJATJA E KONTRATËS

Neni 12

Kontrata lidhet në periudhë prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh duke llogaritur nga dita e lidhjes së Kontratës ose deri në shterjen e mjeteve të parashikuara për lëndën e furnizimit në pajtim me nenin 6 të kësaj kontrate.

AFATI, VENDI DHE DINAMIKA E DËRGESËS

Neni 13

Palët e kontraktuara janë të pajtimit që dërgesa të bëhet rregullisht deri te të gjitha vendet matëse në pajtim me Specifikën Teknike.

Për shkak specifikës së lëndës të furnizimit – nevoja për furnizim me energji elektrike për realizimin normal të detyrave të punës të Organit të kontraktuar, furnizimi do të bëhet rregullisht, dhe nuk e prolongon kurrfarë kontesti.

Neni 14

Kontrata lidhet në kohë të caktuar për periudhë prej dymbëdhjetë muaj.

Për të drejtat dhe detyrimet të cilat nuk rregullohen me këtë kontratë, ndërsa janë në lidhje me përmbushjen e saj do të zbatohet Ligji për marrëdhënie obligative dhe rregullativat pozitive juridike të cilat e rregullojnë fushën e lëndës së furnizimit.

Për pjesën 14 – Shpërndarja e energjisë elektrike në Kopshtet e fëmijëve, përkatësisht përçimi nga ana e Bartësit të furnizimit nuk do të kryhet për shkak se vendet matëse janë transferuar në subjektet mbrojtëse për furnizim dhe ato do të mbesin në furnizuesit e mëparshëm në pajtim me Ligjin për Energjetikë.

Gjatë kohëzgjatjes së kontratës në pajtim me rregullativat ligjore Kopshtet e fëmijëve transferohen tek furnizuesi në rast të fundit të njëjtat do të ndërmerren nga ana e Bartësit të furnizimit në pajtim me ofertën.

Член 11

За сите прашања кои не се уредени со овој Договор важат одредбите од Законот за облигациони односи, Законот за јавни набавки, Законот за Енергетика, Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 12

Договорот се склучува за период од 12 (дванаесет) месеци сметано од денот на склучување на Договорот или до исцрпување на средствата предвидени за предметот на набавка согласно член 6 од овој договор.

ПОК, МЕСТО И ДИНАМИКА НА ИСПОРАКА

Член 13

Договорните страни се согласни испораката да се врши редовно до сите мерни места согласно Техничката Спецификација.

Поради специфичноста на предметот на набавката - потребата од набавка на електрична енергија за нормално извршување на работните обврски на Договорниот орган, набавката ќе се врши редовно и не ја одложува никаков спор.

Член 14

Договорот се склучува на одредено време за период од дванаесет месеци.

За правата и обврските кои не се регулирани со овој договор, а се во врска со неговото исполнување ќе се применува Законот за облигационите односи и позитивно правните прописи кои ја регулираат областа предмет на набавка.

За дел 14 – Детските градинки испораката на електрична енергија, односно превземањето од страна на Носителот на набавката нема да се изврши поради тоа што мерните места се префрлени во заштитени субјекти за снабдување и тие ќе останат кај претходниот снабдувач согласно Законот за енергетика.

Доколку за времетраење на договорот согласно законската регулатива Детските градинки се префрлат на снабдувач во краен случај истите ќе бидат превземени од страна на Носителот на набавката согласно понудата.

Neni 15

Palët e kontraktuara janë të pajtimit se Bartësi i furnizimit – Furnizuesi do të përpilojë prognoza përkatëse për konsumimin e energjisë elektrike të Organit të kontraktuar - Furnizuesi në bazë të konsumit historik të energjisë elektrike dhe të dhënat për trendët e ardhshme të konsumimit të marra nga ana e Konsumuesit.

Palët e kontraktuara janë të pajtimit se Bartësi i furnizimit – Furnizuesi detyrohet në emër të Konsumuesit ti përpilon oraret e orëve për ngarkesën e Konsumuesit në nivel ditor në bazë prognozës së përpiluar dhe përcaktuar më parë për konsumimin e energjisë elektrike të Konsumuesit, dhe të njëjtën do ta përfshijë në orarin e përgjithshëm fizik të ngarkimeve të Furnizuesit si Palë përgjegjëse e ballansit (PPB) i cili i dorëzon deri te Operatori i tregut të energjisë elektrike dhe deri te Operatori i sistemit elektro shpërndarës.

Për qëllimet e ballansimit, Konsumuesi detyrohet që me kohë ta informojë Furnizuesin për secilin ndryshim të planifikuar në sjelljen e tij energjetike, duke i përfshirë edhe ato faktorë, të cilët i kanë qenë të njohur para lidhjes dhe gjatë kohëzgjatjes së kësaj Kontrate, ndërsa do të mundej (me shkallë të ndryshme të besueshmërisë) të sjellin deri në ndryshim të ngarkesës së orëve me lëshim prej $\pm 25\%$ dhe/ose të sjellin deri në ndryshim të profilit të ngarkesës ditore.

Njoftimi dorëzohet jo më së voni se 3 (tre) ditë para se të ndodhin ndryshimet në sjelljen energjetike të Konsumuesit dhe atë në çfarëdo forme të shkruar të kontakt informacioneve zyrtare dhe të pranuar të Furnizuesit.

KËMBIM I INFORMATAVE**Neni 16**

Palët e kontraktuara janë të pajtimit se Konsumuesi detyrohet që ta njoftojë Furnizuesin para realizimit të të gjitha remonteve të planifikuara, ngarkesa plotësuese dhe veprimtari tjera të planifikuara ndaj pajisjes së tyre, me periode të precizuara të realizimit të remontit dhe/ose prognoza për ndryshme në ngarkesat mesatare të orëve dhe atë në afat sa më të shkurtër, por jo më së voni se 14 ditë fillimit të remonteve të planifikuara dhe/ose veprimtari tjera të planifikuara ose në mënyrë plotësuese do të ndikojnë në konsumimin e energjisë elektrike.

Palët e kontraktuara janë të pajtimit se

Член 15

Договорните страни се согласни дека Носителот на набавката - Снабдувачот ќе изготвува соодветни прогнози за потрошувачката на електрична енергија на Договорниот орган - Потрошувачот врз основа на историски конзум на електричната енергија и податоци за идни трендови на потрошувачка добиени од страна на Потрошувачот.

Договорните страни се согласни дека Носителот на набавката - Снабдувачот се задолжува од името на Потрошувачот да изготвува часовни распореди за оптоварување на Потрошувачот на дневно ниво врз основа на претходно изготвената и потврдена prognoza за потрошувачка на електрична енергија на Потрошувачот, и истата ќе ја вклучи во вкупниот физички распоред на оптоварување на Снабдувачот како Балансно одговорна страна (БОО) кои ги доставува до Операторот на пазарот на електрична енергија и до Операторот на електродистрибутивен систем.

За целите на балансирањето, Потрошувачот се задолжува навремено да го информира Снабдувачот за секоја планирана промена во своето енергетско однесување, вклучувајќи ги и сите оние фактори, кои му биле познати пред склучувањето и за времетрајето на овој Договор, а би можеле (со различен степен на веројатност) да доведат до промена на часовното оптоварување со отстапување од $\pm 25\%$ и/или да доведат до промена на профилот на дневно оптеретување.

Известувањето се доставува не подоцна од 3 (три) дена пред да настанат промените во енергетското однесување на Потрошувачот и тоа во било која пишана форма на официјалните и прифатени контакт информации на Снабдувачот.

РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ**Член 16**

Договорните страни се согласни дека Потрошувачот се обврзува да го известува Снабдувачот пред спроведување на сите планирани ремонти, дополнителни оптеретувања и другите планирани дејности врз својата опрема, со прецизирани периоди на спроведување на ремонтот и/или прогнози за измени во просечните часовни оптоварувања и тоа во најкус можен рок, но не подоцна од 14 дена пред отпочнување на планираните ремонти и/или други планирани дејствија кои дополнително ќе влијаат на потрошувачката на електрична енергија.

Договорните страни се согласни дека

këmbimi i informatave do të bëhet veçmas në mes personave të autorizuar të dyja palëve të kontraktuara

Në rast të ndryshimit të personave të autorizuar për komunikim nga paragrafi i mëparshëm, palët e kontraktuara me dokument të përpiluar në formë të shkruar do të emërojnë persona të ri të autorizuar për komunikim.

DETYRIMET E BARTËSIT TË FURNIZIMIT

Neni 17

Bartësi i furnizimit – Furnizuesi detyrohet që:

- do kryejë furnizim të Organit të kontraktuar – Konsumuesi me sasinë e kontraktuar të energjisë elektrike deri te vendet e dërgesës të energjisë elektrike të cilët do të marrin ID-numër për pikën matëse virtuale nga operatori i sistemit përkatës;
- ti përcaktojë nevojat e Organit të kontraktuar – Konsumuesi për energji elektrike për organin e kontraktuar në bazë të analizës të konsumimit historik të energjisë elektrike të Organit të kontraktuar – Konsumuesi, ndërsa e cila sasi do të jetë lëndë e kësaj Kontrate. Sasitë e kontratës janë të natyrës indikative dhe nuk paraqesin reper për konsumimin e detyrueshëm të energjisë elektrike më periudhën kontraktuese nga ana e Organit të kontraktuar - Konsumuesi;
- e merr përgjegjësinë për ballansimin e konsumimit të energjisë elektrike në vendet e dërgimit të shënuara në Specifikën teknike e cila është pjesë përbërëse e kësaj Kontratë;
- e ndërmerr detyrimin për parashikime dhe planifikime të konsumimit të energjisë elektrike të Organit të kontraktuar – Konsumuesi, ndërsa në lidhje me nevojat e saja për periudhën e kontraktuar;
- e ndërmerr detyrimin për barazimin e sasive të lexuara dhe reale të konsumuara të energjisë elektrike për periudhën e dhënë të leximeve të vendeve të dërgimit të Konsumuesit, ndërsa janë bazë për përpilimin e faturës mujore;
- do të përpilojë faturë mujore të Organit të kontraktuar për energjinë elektrike të dërguar dhe reale të konsumuar në pajtim me dispozitat e kontraktuara për përlogaritjen e çmimit në kWh, në bazë të dhënave të marra nga operatori përkatës i sistemit;
- do ti dorëzojë faturë mujore të Organit të kontraktuar për energjinë elektrike të shfrytëzuar në pajtim me dispozitat e kontraktuara për llogaritjen e çmimit për kWh;
- të gjitha informatat e besueshme të marra për nevojat e realizimit të kësaj Kontrate do ti ruajë si sekret afarist dhe

razmenata na informacii ke se vodi iskluchivo pomefy ovlastenite lica na dвете договорни страни.

Во случај на промени на овластените лица за комуникација од претходниот став, договорните страни со документ составен во писмена форма ќе именуваат нови овластени лица за комуникација.

ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 17

Носителот на набавката - Снабдувачот се обврзува дека:

- ќе врши снабдување на Договорниот орган - Потрошувачот со договорената количина на електрична енергија до местата на испорака на електрична енергија кои ќе добијат ID-број за виртуелна мерна точка од операторот на соодветниот систем;
- да ги утврди потребите на Договорниот орган - Потрошувачот за електрична енергија за договорниот период врз основа на анализата на историската потрошувачка на електрична енергија на Договорниот орган - Потрошувачот, а која количина ќе биде предмет на овој Договор. Договорните количини се од индикативна природа и не претставуваат репер за задолжително потрошена количина на електрична енергија во договорниот период од страна на Договорниот орган -Потрошувачот;
- ја превзема одговорноста за балансирање на потрошувачката на електричната енергија на местата на испорака наведени во Техничката спецификација која е составен дел од овој Договор;
- ја превзема обврската за предвидување и планирање на потрошувачка на електричната енергија на Договорниот орган -Потрошувачот, а во однос на неговите потребите за договорниот период;
- ја превзема обврската за порамнување на отчитаните и реално потрошени количини на електрична енергија за дадениот период на отчитување на местата на испорака на Потрошувачот, а кои се основа за изработка на месечна фактура;
- ќе изготвува месечна фактура на Договорниот орган за испорачаната и реално потрошена електрична енергија согласно договорените одредби за пресметка на цената по kWh, врз основа на податоците добиени од соодветниот оператор на систем;
- ќе му доставува месечна фактура на Договорниот орган за искористената електрична енергија согласно договорените одредби за пресметка на цената за kWh;
- сите доверливи информации добиени за потребите на реализирањето на овој Договор ќе ги чува како

- obligimet e t'ia do ti kryejë në mënyrë profesionale dhe me ndërgjegje, ndërsa me qëllim të sigurojë shërbim cilësor për Organin e kontraktuar.

DETYRIMET E ORGANIT TË KONTRAKTUAR

Neni 18

Organi i kontraktuar - Konsumuesi detyrohet se:

- do të blejë energji elektrike vetëm nga Bartësi i furnizimit – Furnizuesi për gjatë kohëzgjatjes së kësaj Kontrate;

- do ta paguajë çmimin e kontraktuar për energji elektrike në pajtim me sasisë reale të lexuara të energjisë elektrike për periudhën e dhënë sipas barazimit në pajtim me Rregullat për treg me energji elektrike në vendet e dërgimit, ndërsa nën kushte të parapara në këtë Kontratë, pavarësisht kjo energji është konsumuar për qëllimet e Konsumuesit, ose të personave të tretë, të cilët janë lidhur në rrjetin e brendshëm të Konsumuesit pas vendit të dërgimit, e gjithë kjo në pajtim me faturën nga ana e Bartësit të furnizimit - Furnizuesi;

- do ta realizojë procedurrën për definimin e pikave matëse virtuale para operatorit të sistemit përkatës për marrjen e ID – numrit përkatës për të gjitha pikat matëse në të cilat do të bëhet dërgesa e energjisë elektrike;

- do t'ia dorëzon Bartësit të furnizimit – Furnizuesit të gjitha të dhënat e nevojshme nga aparatet matës lidhur me rrjetit e brendshëm të Konsumuesit, ndërsa me qëllim Bartësi i furnizimit – Furnizuesi të ketë mundësi të përpilojë analiza të besueshme dhe parashikime për konsumimin e energjisë elektrike të Konsumuesit për periudhën e kontraktuar;

- në afat sa më të shkurtër në korniza të ditës ta njoftojë Bartësin e furnizimit – Furnizuesin për çfarëdo ndryshime ose probleme në procesin e shfrytëzimit të energjisë elektrike, për punë për të cilat varet shërbimi të cilin e siguron Bartësi i furnizimit – Furnizuesi, ndërsa të njëjtët janë të interesit të përbashkët për Organin e kontraktuar dhe

- të gjitha informatat e besueshme të marra për realizimin e kësaj kontrate do ti ruajë si sekret afarist.

деловна тајна и

- своите обврски ќе ги врши стручно и совесно, а со цел да обезбеди квалитетна услуга за Договорниот орган.

ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 18

Договорниот орган - Потрошувачот се обврзува дека:

- ќе купува електрична енергија исклучиво од Носителот на набавката -Снабдувачот за времетраењето на овој Договор;

- ќе ја плаќа Договорната цена за електрична енергија согласно отчитаните реални количини на електрична енергија за дадениот период според порамнувањето согласно Правилата за пазар со електрична енергија во местата на испорака, а под условите предвидени во овој Договор, независно дали таа енергија е потрошена за целите на Потрошувачот, или од трети лица, кои се поврзани на внатрешната мрежа на Потрошувачот после местата на испорака, се тоа согласно издадената фактура од страна на Носителот на набавката - Снабдувачот;

- ќе ја спроведе постапката за дефинирање на виртуелни мерни точки пред операторот на соодветниот системот за добивање на соодветен ID-број за сите мерни точки во кои ќе се врши испорака на електрична енергија ;

- ќе му ги доставува на Носителот на набавката - Снабдувачот сите потребни податоци од мерните апарати поврзани на внатрешната мрежа на Потрошувачот, а со цел Носителот на набавката - Снабдувачот да има можност да изготвува веродостојни анализи и предвидувања за потрошувачка на електрична енергија на Потрошувачот за договорниот период;

- во најкус можен рок во рамките на денот да го известува Носителот на набавката - Снабдувачот за било какви промени или проблеми во процесот на користење на електрична енергија , за работи од кои зависи услугата која ја обезбедува Носителот на набавката- Снабдувачот, а истите се од взаемен интерес за Договорните страни и

- сите доверливи информации добиени за потребите на реализирањето на овој договор ќе ги чува како деловна тајна.

GARANCION PËR KRYERJE CILËSORE TË KONTRATËS

Neni 19

Kusht për hyrje në fuqi të kontratës është sigurimi i garancionit bankar për realizim cilësor të kontratës nga ana e ofertuesit të zgjedhur më të volitshëm në lartësi prej **5%** nga vlera e kontratës me përfshirje të TVSH-së.

Garancia për realizim cilësor të kontratës do të paguhet në qoftë se Bartësi i furnizimit nuk e plotëson ndonjë nga detyrimet e kontratës për furnizim publik në afatin e përcaktuar, për çka me shkrim do ta njoftojë Bartësin e furnizimit.

Në qoftë se kontrata për furnizim publik është tërësisht e realizuar në pajtim me të kontraktuarën, garancinë bankare për realizimin cilësor të kontratës, Organi i kontraktuar ia kthen Bartësit të furnizimit në afat prej 14ditëve nga realizimi i plotë i kontratës.

Garancinë për realizim cilësor të kontratës organi i kontraktuar ia kthen Bartësit të furnizimit përmes postës, personalisht në selinë e Bartësit të furnizimit ose personalisht në selinë e organit të kontraktuar.

Garancinë për realizimin cilësor të kontratës do të jetë në lartësi të vlerës për të gjitha pjesët sipas lëndës së furnizimit. Përderisa vjen deri tek pagesa e si relevant do të mirret vlera e pjesës konkrete .

DËMSHPËRBLIM

Neni 20

Organet e kontraktuar janë të obliguar që ti përmbushin obligimet të cilat dalin nga kjo kontratë. Kur njëra nga çalët e kontraktuara nuk do ta përmbushë obligimin e saj ose do të vonohet me përmbushjen e saj, pala tjetër e kontraktuar ka të drejtë të kërkojë kompensim të dëmit që e ka pësuar për atë arsye. Pala e kontraktuar ka të drejtë kompensimi të dëmit të thjeshtë dhe dobisë së lëshuar, të cilët pala tjetër e kontraktuar e ka pasur patjetër që ti parasheh gjatë kohës së lidhjes së kontratës si pasoja të mundshme nga shkelja e kontratës, duke pasur parasysh faktin se atëherë iu kanë qenë të njohura ose patjetër ti jenë të njohura. Në rast mashtrimi ose mospërmbushje me qëllim, si dhe mospërmbushje për shkak moskujdesit, pala e kontraktuar ka të drejtë të kërkojë nga pala tjetër e

GARANCIJA ZA KVALITETNO IZVRSHUVAÑE NA DOGОВОРOT

Член 19

Услов за стапување во сила на договорот е обезбедување банкарска гаранција за квалитетно извршување на договорот од страна на избраниот најповолен понудувач во висина од **5%** од вредноста на договорот со вклучен ДДВ.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку Носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести Носителот на набавката.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на Носителот на набавката или лично во седиштето на договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде во висина на вредноста на сите делови согласно предметот на набавка. Доколку дојде до наплата како релевантна ќе се земе вредноста на конкретниот дел.

ОБЕШТЕТУВАЊЕ

Член 20

Договорните страни се должни да ги исполнат обврските кои произлегуваат од овој договор. Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска или ќе задоцни со нејзино исполнување, другата договорна страна има право да бара надомест на штета што ја претрпел поради тоа. Договорната страна има право на надомест на обичната штета и испуштената корист, кои другата договорна страна морала да ги предвиди во време на склучувањето на договорот како можни последици од повреда на договорот, со оглед на фактите што тогаш и биле познати или морале да бидат познати. Во случај на измама или намерно неисполнување, како и неисполнување поради крајно невнимание, договорната страна има право да бара од другата договорна страна надомест на целокупната штета

kontraktuar kompensim për dëmin e gjithëmbarshtëm i cili ka ndodhur për arsye të shkeljes së kontratës, pa marrë parasysh atë se pala tjetër nuk ka ditur për rrethanat e veçanta për shkak të cilëve kanë ndodhur ato. Nëse gjatë shkeljes së detyrimit, përskaaj dëmit, për palët e kontraktuar ka ndodhë edhe ndonjë përfitim, gjatë përcaktimit të lartësisë së kompensimit për atë do të mbahet llogari me masë të kuptimtë. Pala e cila thirret në shkelje të kontratës është e obliguar që ti ndërmerret të gjitha masat e kuptimta që të zvogëlohet dëmi i shkaktuar nga kjo shkelje, edhe pse pala tjetër mundet të kërkojë zvogëlim të kompensimit.

Neni 21

Pala kontraktuese është e obliguar ta njofton palën tjetër për faktet të cilat janë me ndikim mbi marrëdhënien e ndërsjellët, përgjigjet për dëmin që ia ka shkaktuar palës tjetër për shkak se nuk ka qenë e njoftuar në kohë.

Neni 22

Pala kontraktuese lirohet nga përgjegjësia për dëmet nëse dëshmon se nuk ka mundur të përmbushë detyrimin e tij, gjegjësisht se është vonuar me plotësimin e detyrimeve për shkak të rrethanave të lindura pas lidhjes së kontratës, të cilat nuk ka mundur t'i parandalon, eliminon ose shmang.

DËNIM I KONTRAKTUAR PËR VONIM NË ZBATIMIN OSE MOSPËRMBAJTJES SË KONTRATËS

Neni 23

Në rast të mosmundësisë së furnizimit të mallrave – lëndë të furnizimit të kësaj kontrate për shkaqe subjektive ose vonim të porositjes së mallit nga ana e Bartësit të furnizimit, Organi kontraktues ka të drejtën e kompensimit të dëmit dhe dënimit e kontraktuar – penalet.

Neni 24

Dënim të kontraktuar përcaktohet në vlerë prej 0,2 % (promili) nga vlera e kontratës për çdo ditë vonesë dhe nuk e tejkalon 5% të vlerës së përgjithshme të kontratës.

Në rast të paragrafit 1 të këtij neni, bartësi i furnizimit është i obliguar t'ia kompenson dëmin organit kontraktues.

Neni 25

Organi kontraktues nuk mund të kërkon dënim të kontraktuar për shkak të vonimit nëse e ka pranuar plotësimin e detyrimit, por nuk e ka njoftuar Bartësin e furnizimit se e mban të drejtën e dënimit

што настанала поради повреда на договорот, без оглед на тоа што другата страна не знаела за посебните околности поради кои настанале тие.

Ако при повреда на обврската, покрај штетата, за договорната страна настанала и некоја добивка, при определувањето на висината на надоместот за неа ќе се води сметка со разумна мера.

Страната што се повикува на повреда на договорот е должна да ги преземе сите разумни мери за да се намали штетата предизвикана од таа повреда, инаку другата страна може да бара намалување на надоместот.

Член 21

Договорната страна која е должна да ја извести другата страна за фактите што се од влијание врз нивниот меѓусебен однос, одговара за штетата што ќе ја претрпи другата страна поради тоа што не била известена на време.

Член 22

Договорната страна се ослободува од одговорноста за штетата ако докаже дека не можела да ја исполни својата обврска, односно дека задоцnila со исполнувањето на обврската поради околности настанати по склучувањето на договорот кои не можела да ги спречи, отстрани или избегне.

ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 23

Во случај на неможност за набавка на стоките - предмет на набавка од овој Договор од субјективни причини или доцнење на испорака на стоките од страна на Носителот на набавката, Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна - пенали.

Член 24

Договорната казна се определува во висина од 0,2% (промили) од вредноста на договорот за секој ден на задоцнување, но не повеќе од 5% (проценти) од вредноста на договорот.

Во случајот од став 1 од овој член, носителот на набавката е должен да му ја надомести штетата на договорниот орган.

Член 25

Договорниот орган не може да бара договорна казна поради задоцнување ако го примил исполнувањето на обврската, а не му соопштил на Носителот на набавката дека го задржува своето

të kontraktuar.

KUSHTE PËR NDËRPRETJE TË KONTRATËS

Neni 26

Kur njëra nga palët e kontraktuara nuk e plotëson detyrimin e tij, pala tjetër e kontraktuar, mundet të kërkojë përmbushje të detyrimit ose ta ndërpresë kontratën, ndërsa për çdo rast ka të drejtën e kompensimit të dëmit

Neni 27

Kur njëra palë e kontraktuar nuk do e plotëson detyrimin e saj në afatin e përcaktuar, pala tjetër e kontraktuar, patjetër duhet ti lë afat plotësues të kapshëm por jo më gjatë se 10, për plotësim të detyrimit.

Nëse pala tjetër nuk e plotëson detyrimin e tij në afatin plotësues, pala tjetër kontraktuese mund ta ndërpret kontratën.

Neni 28

Njëra nga Palët Kontraktuese mund të ndërpres Kontratën dhe pa dhënë palës tjetër kontraktuese afat plotësues për plotësimin nëse sjellja e tij tregon se nuk do të kryejë detyrimin as në periudhën plotësuese.

SEKRETI I TË DHËNAVE

Neni 29

Bartësi i furnizimit – Furnizuesi detyrohet se në pajtim me principet e mira të punës, do ta ruajë sekretin e të dhënave punuese teknike, financiare dhe tjera të cilat kanë karakter të sekretit afarist të Organit të kontraktuar, ndërsa i cili do të vjen gjatë kohës së dërgimit të energjisë elektrike

Organi kontraktues – Konsumuesi është i obliguar që t'ia sigurojë Bartësit të furnizimit - Furnizuesit dokumentacionin e gjithëmbarshtëm dhe informatat të vilat janë të patjetërsueshme Bartësi i furnizimit – Furnizuesi me sukses të veprojë ndaj detyrimeve të ndërmarra me lidhjen e kësaj kontrate.

Bartësi i furnizimit – Furnizuesi është i vetëdijshëm se do të ketë qasje deri në informacionet e besueshme të cilat i përkasin Organit Kontraktues – Konsumatorit. Në këtë kontratë "Informacionet e besueshme" do të thotë çdo këmbim të informacionit, vallë në formë me shkrim, gojë ose mënyrë elektronike, nga Organi Kontraktues – Konsumatorit të dhëna për Bartësin e Furnizimit – Furnizuesi, në lidhje me dispozitat e kësaj kontrate, të dhënat për punë të Organit kontraktues – Konsumatorit gjegjësisht të gjitha lejet, miratimet,

pravo na dogovorna kazna.

USLOVI ZA RASKINUVAŊE NA DOGОВОРОТ

Член 26

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штета.

Член 27

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, мора да му остави примерен дополнителен рок не подолг од 10 дена, за исполнување на обврската.

Ако договорната страна не ја исполни својата обврска во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

Член 28

Една од договорните страни може да го раскине договорот и без да остави на другата договорна страна, дополнителен рок за исполнување ако од нејзиното однесување произлегува дека таа нема да ја изврши обврската ниту во дополнителниот рок.

ТАЈНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ

Член 29

Носителот на набавката - Снабдувачот се обврзува дека, согласно со добрите принципи на работење, ќе ја чува тајноста на техничките, финансиските и други работни податоци кои имаат карактер на деловна тајна на Договорниот орган, а до кои ќе дојде за време на испораката на електричната енергија.

Договорниот орган-Потрошувачот е должен да му ја обезбеди на Носителот на набавката - Снабдувачот целокупната документација и информации кои се неопходни Носителот на набавката-Снабдувачот успешно да постапува по обврските преземени со склучувањето на овој договор.

Носителот на набавката -Снабдувачот е свесен дека ќе има пристап до строго доверливи информации кои му припаѓаат на Договорниот орган - Потрошувачот. Во овој договор, "Доверливи Информации" значи секоја размена на информација, дали во пишана, усмена или електронска форма, од Договорниот орган-Потрошувачот дадена на Носителот на набавката - Снабдувачот, во врска со одредбите на овој Договор, податоците за работењето на Договорниот орган - Потрошувачот односно сите дозволи, одобренија, лиценци, опрема со кои располага, како и било кои

licencat, pajisjet me të cilat disponon, si dhe çfarë do lloj dokumenti pune të krijuar nga Konsumatori dhe Furnizuesi, ndërsa për nevojat e plotësimit të lëndës së kësaj Kontrate.

Bartësi i furnizimit – Furnizuesi do të ruaj në mënyrë sekret edhe të gjitha informacionet e besueshme, nuk do t'i përdor, kopjon ose je ose zbulon personit të tretë në kundërshtim me këtë Kontratë dhe nuk do t'i përdorë ato për ndonjë qëllim tjetër përveç se të sigurojë shërbimet e specifikuar në dispozitat e kësaj Kontrate..

Detyrimi e Bartësit të furnizimit - Furnizuesi ti ruan si sekret afarist të të gjitha të dhënat me Konsumuesin, si dhe aktivitetet e tyre të biznesit të cilat do të jenë në dispozicion për kohën derisa i siguron shërbimet e përmendura do të mbesin të vlefshme për tërë kohën e vlefshmërisë së kësaj Kontrate, por edhe pas përfundimit të saj dhe nuk do t'i përdorë ato për përfitimet e veta, fitimi, nuk do t'ia zbulojë ato palës së tretë përveç nëse të dhënat i janë dhënë një personi të autorizuar.

Një përjashtim nga fusha e informacioneve të besueshme janë informacionet të cilat :

- janë shpalosur me pëlqimin paraprak me shkrim të Palës tjetër Kontraktuese;

- janë zbuluar me qëllim të përmbushjes së një dispozite ligjore, urdhri ose akti tjetër normativ në fuqi ose në lidhje me proceset gjyqësore ose procedura rregullative, me kusht që secila Palë Kontraktuese, nëse është e mundur, të bëjë përpjekje të arsyeshme për ta parandaluar ose kufizuar zbulimi i atij informacioni. Në atë rast, njëra palë kontraktuese i jep palës tjetër njoftim në kohë;

- gjendet ose i përkasin në mënyrë ligjore në hapësirën publike pas shkelje të nenit të besueshmërisë së informacionit, dhe

- do të zbulohen para komisioneve për kontroll të çmimit ose me qëllim të përlogaritjes së indeksit të përcaktuar, nën kusht që gjatë kësaj mos të zbulohet identiteti i palës tjetër kontraktuese.

Palët kontraktuese janë të pajtimit se secila prej tyre është e obliguar ti respekton kërkesat e besueshmërisë së informacioneve deri maksimum 2 (dy) vjet pas skadimit të afatit të vlefshmërisë së kësaj Kontrate.

МБРОЈТЈА Е ТË ДHËНАВЕ PERSONALE

Neni 30

Bartësi i furnizimit është i detyruar që gjatë përpunimit të të dhënave personale të veprojë vetëm në përputhje me udhëzimet e marra nga ana e Organit Kontraktues me çka detyrimisht:

- do ti respektoj parimet për mbrojtje të të

работни документи креирани од Потрошувачот и Снабдувачот, а за потребите на исполнување на предметот на овој Договор.

Носителот на набвката - Снабдувачот ќе ја чува во строга тајност секоја и сите Доверливи Информации, нема да искористи, копира или менува или открие на трето лице спротивно на овој Договор и нема да ги користи за било каква друга цел освен за обезбедување на услугите прецизирани со одредбите на овој Договор.

Обврската на Носителот на набвката - Снабдувачот да ги чува како деловна тајна сите податоци поврзани со Потрошувачот, како и нивните деловни активности кои ќе му бидат на располагање за времето додека ги обезбедува наведените услуги ќе остане валидна за целото време на важење на овој договор, но и по неговото прекинување и нема да ги користи за своја корист, профит, нема да ги разоткрива на трето лице освен во случај кога податоците се даваат на овластено лице.

Исклучок од опфатот на доверливи информации се информациите кои:

- се откриени со претходна писмена согласност на другата договорна страна;

- се откриени со цел да биде исполнета законска одредба, наредба или друг нормативен акт, кој е во сила или во врска со судски постапки или регулативни постапки, под услов секоја од договорните страни доколку е можно да вложи разумни напори за да го спречи или ограничи откривањето на тие информации. Во тој случај едната договорна страна и дава на другата страна навремено известување;

- се наоѓаат или законски припаѓаат во јавниот простор без прекршување на членот на доверливост на информации; и

- ќе бидат откриени пред комисија за контрола на цените или со цел пресметување на определен индекс, под услов при тоа да не се открие идентитетот на другата договорна страна.

Договорните страни се согласни дека секоја од нив е должна да го почитува барањето за доверливост на информациите до максимални 2 (две) години по истекување на рокот на важење на овој Договор.

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 30

Носителот на набвката се обврзува дека при обработката на личните податоци ќе постапува единствено во согласност со упатствата добиени од страна на Договорниот орган при што задолжително:

- Ќе го почитува начелото за заштита на личните

dhënave personale dhe do ti ruan si sekrete të dhënat personale dhe masa për mbrojtjen e tyre;

- Të dhënat personale në procedurën për lidhje dhe realizim të kësaj Kontrate, Bartësi i furnizimit do ti përpunon vetëm në përputhje me udhëzimet e detyrueshme të dhëna nga Organi Kontraktues dhe masat teknike dhe organizative të përcaktuara nga Organi Kontraktues, përveç nëse ndryshe nuk është e përcaktuar me ligj;

- Pas skadimit dhe / ose realizimit të lëndës së kësaj Kontrate, gjegjësisht pas realizimit të qëllimit për të cilin janë mbledhur ose përpunuar të dhënat personale në pronësi të Organit Kontraktues, Bartësi i furnizimit do të ndërmer masa për kthimin, fshirjen ose shkatërrimin në përputhje me rregullativat për mbrojtjen e të dhënave personale dhe udhëzimeve të marra nga Organi Kontraktues;

- Bartësi i furnizimit do të përcaktojë person të autorizuar për përpunim të të dhënave personale lidhur me realizimin e kësaj kontrate;

- Bartësi i furnizimit do të zbatojë masat e duhura teknike dhe organizative për sigurim e sekretit dhe mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale në nivel e cila është në pajtim me rregullativat për mbrojtje të të dhënave personale,

- Bartësi i furnizimit do të zbatojë masat e duhura teknike dhe organizative për të dhënat personale të cilat në emër dhe në llogarit të Organit kontraktues i përpunon me qëllim të sigurojë mbrojtje nga shkatërrimi i rastësishëm, i qëllimshëm ose i paligjshëm ose humbja e të dhënave personale ose humbja e tyre e rastësishme, mashtrimi, zbulimi i paautorizuar ose qasje, si dhe mbrojtja e tyre gjatë transmetimit të tyre si dhe nga çfarë do qoftë forme të përpunimit joligjor.

Personat e autorizuar bashkëngjitin Deklarata të nënshkruara me dorë për mbrojtje dhe sekret të përpunimit të të dhënave. Deklarata është pjesë përbërëse e kësaj kontrate.

RRETHANA TË JASHTËZAKONSHME

Neni 31

Asnjë nga palët kontraktuese nuk do të jetë përgjegjës për mosrespektimin e kësaj lëndës Kontratës nëse deri te e njëjta vjen si pasojë e ndodhjes së kushteve të rrethanave të jashtëzakonshme. Nëse ndonjëra nga palët e kontraktuar është e penguar për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme është e obliguar në afat prej 24 orë me shkrim ta njofton palën tjetër me shënimin e arsyeve të rrethanave të

podatoци и ќе го чува како доверливи личните податоци и мерките за nivna заштита;

- Личните податоци во постапката на склучување и реализација на овој Договор, Носителот на набавката ќе ги обработува единствено во согласност со задолжителните упатства дадени од Договорниот орган и техничките и организациони мерки пропишани од Договорниот орган, освен ако со закон не е поинаку определено;

- По истекот и/или реализацијата на предметот на овој Договор, односно по реализација на целта заради која биле собрани или обработени личните податоци кои се сопственост на Договорниот орган, Носителот на набавката ќе преземе мерки за враќање, бришење или nivno уништување во согласност со прописите за заштита на личните податоци и упатствата добиени од Договорниот орган;

- Носителот на набавката ќе определи лице овластено за обработка на личните податоци поврзани со реализацијата на овој Договор;

- Носителот на набавката ќе применува соодветни технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци на ниво кое е во согласност со прописите за заштита на личните податоци,

- Носителот на набавката ќе применува соодветни технички и организациски мерки за личните податоци кои во име и за сметка на Договорниот орган ги обработува со цел да обезбеди заштита од случајно, намерно или незаконско уништување или губење на личните податоци или nivno случајно губење, преправање, неовластено откривање или пристап, како и заштита при nivniot пренос и од какви било незаконски облици на обработка.

Овластените лица приложуваат своерачно потпишани Изјави за тајност и заштита на обработката на личните податоци. Изјавата е составен дел од овој договор.

ВИША СИЛА

Член 31

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна ако до неисполнување на овој договор дошло заради Виша сила.

Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветни докази.

jashtëzakonshme dhe sipas mundësisë të siguron dëshmi përkatëse .

Pas eliminimit të rrethanave të jashtëzakonshme, Kontrata mund të realizohet sipas nevojës me plotësim të afatit të pranuar ose të ndërpritet kontrata.

SJELLJE MASHTRUESE DHE KORRUPTIVE

Neni 32

Palët e kontraktuara janë të pajtimit të zbatojnë standardet më të larta etike dhe sjelljes ligjore gjatë kohës së realizimit të kësaj Kontrate.

NDRZSHIMI I KONTRATËS PËR FURNIZIM PUBLIK GJATË VLEFSHMËRISË SË SAJ

Neni 33

Gjatë realizimit të kontratës mund të vjen deri në ndryshimin e saj në pajtim me nenin 119 të Ligjit për Furnizime Publike.

Kontrata për furnizim publik mundet të ndryshojë pa realizimin e procedurës së re për furnizim publik në këto raste:

- për furnizim të mallrave, nga bartësi fillestar i furnizimit të cilët nuk janë përfshirë në kontratën bazë, ndërsa të cilat për arsye të rrethanave të paparapara janë të domosdoshme, dhe nëse zëvendësimi i bartësit të furnizimit:

- nuk është e mundur nga arsyet ekonomike ose teknike, siç janë kërkesat në lidhje me zëvendësimin ose interoperabiliteti me pajisje ekzistuese, shërbime ose instalime të furnizuara në korniza të procedurës fillestare dhe

-do të shkaktojë vështirësi serioze ose rritje të dukshme të shpenzimeve të organit të kontraktuar;

- nëse ndryshimi është i nevojshëm për arsye të rrethanave të cilat organi i kontraktuar nuk mundet të parashihet dhe në esencë nuk ndryshon natyra e kontratës për furnizim publik ;

- nëse bartësin fillestar të furnizimit e zëvendëson operator tjetër ekonomik i cili i përmbush të gjitha kushtet fillestare të caktuara në dokumentacionin e tenderit nga procedura e realizuar dhe i cili është trashëgimtarë juridik i bartësit fillestar të furnizimit pas ristrukturimit të kryer të ndërmarrjes, duke i përfshirë transferimet, shoqërimet, lidhjet ose falimentimet, nëse kjo nuk përfshinë ndryshime tjera të rëndësishme të kontratës dhe me këtë nuk i ket zbatimit të këtij ligji;

- nëse ndryshimi, pa marrë parasysh vlerën e saj, nuk është me rëndësi esenciale në kuptim të paragrafit (4) të nenit 119 nga LFP.

Palë Kontraktuese që kërkon një ndryshim është e detyruar që kërkesën e ti deri te pala tjetër ta dorëzon në formë me shkrim.

По отстранување на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или истиот да се раскине.

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 32

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ВО ТЕКОТ НА НЕГОВАТА ВАЖНОСТ

Член 33

Во текот на реализацијата на договорот може да дојде до негово менување согласно со член 119 од Законот за јавните набавки.

Договорот за јавна набавка може да се измени без спроведување нова постапка за јавна набавка во следниве случаи:

- за набавка на стоки, од првичниот носител на набавка кои не се вклучени во основниот договор, а кои поради непредвидени околности се нужни, и доколку замената на носителот на набавката:

- не е можна од економски или технички причини, како што се барањата во однос на заменливоста или интероперабилноста со постојната опрема, услуги или инсталации набавени во рамките на првичната постапка и

- ќе предизвика сериозни потешкотии или значително зголемување на трошоците на договорниот орган;

- доколку промената е потребна поради околности кои договорниот орган не можел да ги предвиди и суштински не се менува природата на договорот за јавна набавка ;

- доколку првичниот носител на набавка го заменува друг економски оператор кој ги исполнува сите првично одредени услови во тендерската документација од спроведената постапка и кој е правен наследник на првичниот носител на набавка по извршено реструктурирање на претпријатието, вклучувајќи преземање, здружување, спојување или стечај, доколку тоа не вклучува други значителни промени на договорот и со тоа не се избегнува примената на овој закон;

- доколку промената, без оглед на нејзината вредност, не е од суштинско значење во смисла на ставот (4) на член 119 од ЗЈН.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата

Dispozitat e kësaj kontrate mund të ndryshohen dhe/ose të plotësohen me lidhjen e Kontratës për ndryshim dhe plotësim të kontratës bazë

Plotësimi dhe ndryshimi i kësaj kontrate janë të vlefshme vetëm nëse bëhen në formë me shkrim dhe nëse janë të nënshkruara nga të dy palët e kontraktuara .

ZGJIDHJA E KONTEKSTEVE

Neni 34

Të gjitha kontestet eventuale ose moskuptimet që do të dalin nga kjo Kontratë, palët e kontraktuara do ti zgjedhin në shpirtin e bashkëpunimit të mirë dhe traditave afariste me marrëveshje të ndërsjelltë. Nëse ajo nuk jep rezultat në afat prej 10 (dhjetë) ditë, konteksti do të zgjidhet para gjykatës kompetente në Shkup.

Neni 35

Asnjë palë kontraktuese nuk ka të drejtë detyrimet e tija t'ia transferon palës së tretë, pa pajtim me shkrim të ndërsjelltë.

Neni 36

Kontrata është e përpiluar në 17 (shatëmbësdhjetë) ekzemplarë të njëjtë prej të cilave tre ekzemplarë për organi kontraktues, nga një për secilin të autorizuar për përmbarimin e furnizimit publik grupor dhe dy ekzemplarë për bartësin i furnizimit.

Shtojcë : Specifikacioni teknik dhe oferta e pranuar të bartësit të furnizimit .

Përpiloi/Изготвил:.....S.S.

Kontrollloi/Контролирал:.....H.A.

Miratoi/Одобрил:.....F.N.

ORGAN I KONTRAKTUAR/ДОГОВОРЕН ОРГАН
КОМУНА Е САИР
ОПШТИНА ЧАИР
Kryetar i Komunës/Градоначалник
Visar Ganiu



страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 34

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање. Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена, спорот ќе се решава пред надлежниот суд во Скопје .

Член 35

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 36

Договорот е сочинет во 17 (седумнаесет) еднакви примероци, од кои три примероци за договорниот орган, по еден примерок за секој од овластувачите за извршување на групната јавна набавка и два примероци за носителот на набавката.

Прилог: Технички спецификации и прифатена понуда на носителот на набавката.

BARTËS I FURNIZIMIT/НОСИТЕЛ НА НАБАВКА
ENERXHI DELIVERI SOLUSHNS SHA
ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД
Personi përgjegjës /Одговорно лице:
Јанис Јанопулос





Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
Општинско Основно училиште - Shkolla Fillore Komunale
ЛИРИА - LIRIA
Бр. Nr. 03-223
27.05.2022 год. viti
Чаир-Скопје - Çair-Shkup


Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
Општинско Основно училиште - Shkolla Fillore Komunale
ИСМАИЛ КЕМАЛИ - ISMAIL QEMALI
Бр. Nr. 03-518/1
30.05.2022 год. viti
ЧАИР - СКОПЈЕ - ÇAIR - SHKUP


Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
Општинско Основно училиште - Shkolla Fillore Komunale
КОНГРЕСИ И МАНАСТИРИТ - KONGRESI I MANASTIRIT
Бр. Nr. 03-179/1
27.05.2022 год. viti
Чаир-Скопје - Çair-Shkup


Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
Општинско Основно училиште - Shkolla Fillore Komunale
ЈАШАР БЕЈ ШКУПИ - JASHAR BEJ SHKUPI
Бр. Nr. 05-249/1
27.05.2022 год. viti
Чаир-Скопје - Çair-Shkup


Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
Општинско Основно училиште - Shkolla Fillore Komunale
ВАСИЛ ГЛАВИНОВ - VASIL GLAVINOV
Бр. Nr. 03-110/1
27-05 20 22 год. viti
Општина Чаир, Скопје - Komuna Çair, Shkup


Република Северна Македонија -
Republika Maqedonisë së Veriut -
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ "ТЕФЕЈЈУЗ"
SHKOLLA FILLORE KOMUNALE "TEFEJYJZ"
BELEDIYE İLK ÖĞRETİM OKULU "TEFEYJYUZ"
Бр. Nr. No. 03/191
30.05.2022 год. viti/yil
СКОПЈЕ - SHKUP - USKUP

**Autorizuesit për përmbarimin e
Furnizimit grupor
Oвластувачи за извршување на
Групна Набавка**

SHFK "Liria" / ООУ "Лирија"
Drejtor / Директор:
Teuta Idriz

SHFK "Ismail Qemali" / "ООУ Исмаил Кемали"
Drejtor / Директор:
Burbuqe Imeri

SHFK "Kongresi i Manastirit" / ООУ "Конгреси и Манастирит"
Drejtor / Директор:
Faik Xhoni

SHFK "Jashar Bej Shkupi" / ООУ "Јашар Беј Шкупи"
Drejtor / Директор:
Rahim Maksut

SHFK "Vasil Gllavinov" / ООУ "Васил Главинов"
Drejtor / Директор:
Elita Demiri

SHFK "Tefejyz" / ООУ "Тефејуз"
Drejtor / Директор:
Seladin Zekir



Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
Општинско Основно училиште - SHKOLLA FILLORE KOMUNALE
ИМРИ ЕЛЕЗИ - IMRI ELEZI

Бр.-Nr. 05-154

27.05.2022 год.-viti
Чаир - Скопје - Çair - Shkup

Република Северна Македонија
Republika e Maqedonisë së Veriut
Општинско Основно училиште
Shkolla fillore komunale
"7 МАРСИ" - "7 MARSİ"

Бр.Nr. 03-145

30.05.2022 год.viti
Чаир-Скопје - Çair-Shkup

Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
Општинско Основно училиште - Shkolla Fillore Komunale
ХАСАН ПРИШТИНА - HASAN PRISHTINA

Бр.Nr. 0204-233

27.05.2022 год.viti
Чаир-Скопје - Çair-Shkup

Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ЗА ВОЗРАШНИ - SHKOLLA FILLORE PËR TË RRITUR
**АНТОН СЕМЈОНОВИЧ-МАКАРЕНКО
ANTON SEMJONOVIC-MAKARENKO**

Бр.-Nr. 03-113

30.05.2022 год.-viti
Скопје - Shkup

Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut
Јавна Општинска установа - Детска Градинка
Institucioni Publik Komunal Kopshti për Fëmijë
"ФИДАНИ" Чаир - "FIDANI" - Çair

Бр.-Nr. 0507/234


27.05.2022 год.-viti
Скопје - Shkup

Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
Јавна општинска установа за деца -
Детска градинка **СНЕЖАНА** Чаир
Institucioni publik Komunal
Kopshti për fëmijë **SNEZHANA Çair**

Бр.-Nr. 0307-235

30.05.2022 год.-viti
Скопје - Shkup

SHFK "Imri Elezi" / ООУ "Имри Елези"
Drejtor/ Директор:
Lulzime Islami



SHFK "7 Marsi" / ООУ "7 Марси"
u.d Drejtor/ в.д Директор:
Ajdin Ramadani



SHFK "Hasan Prishtina" / ООУ „Хасан Приштина“
u.d Drejtor/ в.д Директор:
Esma Fazlija



Komuna Çair SHFR "Anton Semjonovic Makarenko"
Општина Чаир ОУБ "Антон Семјонович
Макаренко"
Drejtor / Директор
Hazbi Topolani



IPKKF "Fidani" / ЈОУДГ "Фидани"
Drejtor/ Директор:
Gzime Baki



IPKKF "Snezhana" / ЈОУДГ "Снежана"
Drejtor/ Директор:
Narel Salih Buci



Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на огласот број **02351/2022** објавен од страна на Општина Чаир ул.Христијан Тодоровски Карпош бр.5 за набавка на стоки за: „**Електрична енергија**“ со спроведување на отворена постапка, и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

- I.1. Име на понудувачот: Енерџи Деливери Солушнс АД Скопје
I.2. Контакт информации
– Адреса: Бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје
– Телефон: 025514104; 025511030; 076339630
– Факс: 023215064
– Е-пошта: info@eds.mk
– Лице за контакт: Горан Георгиевски
I.3. Одговорно лице: Јанис Јанопулос
I.4. Даночен број: 4080012531832
I.5. Матичен број: 6822380

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ги понудиме следниве стоки:

Со поднесување на оваа понуда потврдуваме дека доколку бидеме избрани како најповолен понудувач стоките предмет на набавка во целост ќе ги испорачаме согласно техничките спецификации од тендерската документација.

Потрошената електрична енергија за претходниот период е дадена во прилог на тендерската документација и истата претставува нејзин составен дел.

II.3. Ги прифаќаме начинот и рокот¹ на испорака утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

Дел	Коефициент во проценти (%)
ДЕЛ 1 – Набавка на електрична енергија за Објекти на Општината	30,00
ДЕЛ 2 – Набавка на електрична енергија за Улично осветлување	30,00
ДЕЛ 3 – Набавка на електрична енергија за ООУ “Лирија	30,00
ДЕЛ 4 – Набавка на електрична енергија за О.О.У “Исмаил Кемали“	30,00
ДЕЛ 5 – Набавка на електрична енергија за О.О.У “Конгреси и Манастирит“	30,00

¹ Зборовите „ рокот на испорака“ се бришат во случај кога истиот не е дефиниран.

ДЕЛ 6 – Набавка на електрична енергија за ООУ “Јашар Беј Шкупи“	30,00
ДЕЛ 7 – Набавка на електрична енергија за ООУ “Васил Главинов“	30,00
ДЕЛ 8 – Набавка на електрична енергија за ООУ “Тефејуз“	30,00
ДЕЛ 9– Набавка на електрична енергија за ООУ “Имри Елези“	30,00
ДЕЛ 10 – Набавка на електрична енергија за ООУ “7 Марси”	30,00
ДЕЛ 11 – Набавка на електрична енергија за ООУ “Хасан Приштина“	30,00
ДЕЛ 12 – Набавка на електрична енергија за ОУВ “Антон Семјонович – Макаренко“	30,00
ДЕЛ 13 – Набавка на електрична енергија за ЈОУДГ “Фидани“	30,00
ДЕЛ 14 – Набавка на електрична енергија за ЈОУДГ “Снежана“	30,00

III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за **Дел 1: Објекти на Општината**, изнесува: **30,00%** [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 18%.

III. 2. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:
Листа на цени за дел 1.

Ред Бр.	Опис	Износ на процентот
1	Коефициент изразен во процент (%)	30,00

III.3. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за **Дел 2: Улично осветлување**, изнесува: **30,00%** [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 18%.

III.4. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:
Листа на цени за дел 2.

Ред Бр.	Опис	Износ на процентот
1	Коефициент изразен во процент (%)	30,00

III.5. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за **Дел 3: ООУ “Лирија”** изнесува: **30,00%** [со бројки] (**триесет проценти**) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува **18%**.

III. 6. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

Листа на цени за дел 3.

Ред Бр.	Опис	Износ на процентот
1	Коефициент изразен во процент (%)	30,00

III.7. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за **Дел 4: О.О.У “Исмаил Кемали”**, изнесува: **30,00%** [со бројки] (**триесет проценти**) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува **18%**.

III. 8. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

Листа на цени за дел 4.

Ред Бр.	Опис	Износ на процентот
1	Коефициент изразен во процент (%)	30,00

III.9. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за **Дел 5: О.О.У “Конгреси и Манастирит”**, изнесува: **30,00%** [со бројки] (**триесет проценти**) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува **18%**.

III. 10. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

Листа на цени за дел 5.

Ред Бр.	Опис	Износ на процентот
1	Коефициент изразен во процент (%)	30,00

III.11. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за **Дел 6: ООУ “Јашар Беј Шкупи”**, изнесува: **30,00%** [со бројки] (**триесет проценти**) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува **18%**.

III. 12. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

Листа на цени за дел 6.

Ред Бр.	Опис	Износ на процентот
1	Коефициент изразен во процент (%)	30,00

III.13. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за **Дел 7: ООУ “Васил Главинов”**, изнесува: **30,00%** [со бројки] (**триесет проценти**) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува **18%**.

III. 14. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

Листа на цени за дел 7.

Ред Бр.	Опис	Износ на процентот
1	Коефициент изразен во процент (%)	30,00

III.15. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за **Дел 8: ООУ “Тефејуз”**, изнесува: **30,00%** [со бројки] (**триесет проценти**) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува **18%**.

III. 16. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

Листа на цени за дел 8.

Ред Бр.	Опис	Износ на процентот
1	Коефициент изразен во процент (%)	30,00

III.17. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за **Дел 9: ООУ “Имри Елези”**, изнесува: **30,00%** [со бројки] (**триесет проценти**) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува **18%**.

III. 18. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

Листа на цени за дел 9.

Ред Бр.	Опис	Износ на процентот
1	Коефициент изразен во процент (%)	30,00

III.19. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за **Дел 10: ООУ “7 Марси”**, изнесува: **30,00%** [со бројки] (**триесет проценти**) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува **18%**.

III. 20. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

Листа на цени за дел 10.

Ред Бр.	Опис	Износ на процентот
1	Коефициент изразен во процент (%)	30,00

III.21. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за **Дел 11: ООУ “Хасан Приштина”**, изнесува: **30,00%** [со бројки] (**триесет проценти**) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува **18%**.

III. 22. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

Листа на цени за дел 11.

Ред Бр.	Опис	Износ на процентот
1	Коефициент изразен во процент (%)	30,00

III.23. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за **Дел 12: ОУВ “Антон Семјонович – Макаренко”**, изнесува **30,00%** [со бројки] (триесет проценти)[со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува **18%**.

III. 24. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:
Листа на цени за дел 12.

Ред Бр.	Опис	Износ на процентот
1	Коефициент изразен во процент (%)	30,00

III.25. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за **Дел 13: ЈОУДГ “Фидани”**, изнесува: **30,00%** [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува **18%**.

III. 26. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:
Листа на цени за дел 13.

Ред Бр.	Опис	Износ на процентот
1	Коефициент изразен во процент (%)	30,00

III.27. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за **Дел 14: ЈОУДГ “Снежана”**, изнесува: **30,00%** [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува **18%**.

III. 28. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:
Листа на цени за дел 14.

Ред Бр.	Опис	Износ на процентот
1	Коефициент изразен во процент (%)	30,00

Напомена:

Понудениот коефициент не смее да биде повисок од коефициентот по кој се пресметува цената на снабдувач во краен случај согласно Тарифниот систем за продажба на електрична енергија (Сл.Весник на РСМ бр.164/2018) изразен во проценти. Во спротивно понудата ќе биде оценета за неприфатлива.

Претворање број (коефициент) во процент = број (коефициент) * 100, а претворање процент во број (коефициент) = ___%/100.

Понудениот коефициент треба да се однесува за Активна електрична енергија - Висока тарифа (ВТ) и Ниска тарифа (НТ). При конверзија на цената на НУРХ берзата од евра во денари ќе се користи средниот курс на НБРСМ на последниот ден од месецот за кој се фактурира.

Цената ќе се корегира така што цената на НУРХ берзата за месецот за кој се однесува пресметката, ќе биде коригирана (профилирана) за понудениот коефициент изразен во проценти, согласно понудата на најповолниот понудувач.

Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

III.29. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III.30. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќааме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Одговорно лице*

(потпис)

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

***Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице*